





# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

WINTER  
2018/2019

С Р Б И Ј А

## HOTEL & SPA STARA PLANINA\*\*\*\*

Hotel Stara Planina\*\*\*\* е совршено место за семеен одмор, сместен на падините на Стара Планина на 1.500 метри надморска височина одалечен на 20 м од ски-лифтот. Одлична кујна, спа центар, детско катче за најмладите, разновидни спортски активности се само дел од услугите кои ги нуди овој хотел за незаборавен и релаксирачки одмор.



HOTEL & SPA STARA PLANINA****	01.12-21.12.18 02.03-31.03.19	22.12-28.12.18 12.01-01.02.19 16.02-01.03.19	05.01-11.01.19 02.02-15.02.19	29.12-04.01.19
<b>Минимум престој/ноќи</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Двокреветна соба (2+0)	71	74	84	108
Двокреветна соба + софа (2+1)	79	82	89	115
Superior двокреветна + софа (2+1)	92	97	105	131
Junior апартман (2+1) - наем	247	269	284	362
Family апартман (2+2) - наем	296	313	337	446
Deluxe апартман (2+0) - наем	310	310	310	310

**Доплата за покоток престој од бројот на минимум ноќевања + 10% на дадените цени**

### Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база All inclusive light
- Користење на спа центарот, внатрешен базен, фитнес центар, сауна, парна бања, џакузи
- Детско катче за најмладите, спортска забава
- Интернет
- Ски остава
- Опрема за бебе : грејач за шишиња, грејач за вода, кадича за бањање, адаптер за wc шоња, подлога за пресоблекување – на барање
- Школа за пливање за деца од 4-9.99 год во утринските часови

### Во цената не е вклучено:

- Туристичка такса 1, 5 евра возрасни, деца од 7-14.99 год плаќаат 1 евро

### Напомени:

- Деца до 2,99 год се сместуваат бесплатно, деца од 3 до 5,9 год плаќаат 30% од цената, од 6 до 14,9 год плаќаат 50 % од цената за возрасен
- Трето возрасно лице плаќа 90 % од цената
- Доплата за апартман за повеќе лица од назначеното- 19 евра по лице. Деца до 2.99 год не плаќаат
- Доплата за еднокреветна соба 30 евра од ден

Цените се изразени во евра по лице од ден, цените за апартманите се по соба од ден.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ